

ДУБАИ - ГРАДОТ НА МОДЕРНОТО ВРЕМЕ

16.01-23.01.2023



ПРОГРАМА

1 ден 16.01.2023 | СКОПЈЕ-ИСТАНБУЛ

Состанок на групата на аеродромот во Скопје, 2 часа пред предвидениот лет кон Истанбул во 20:35 часот.

2 ден 17.01.2023 | ИСТАНБУЛ-СКОПЈЕ

Слетување на аеродромот во Истанбул во 00:10 часот. Слободно (транзит) време на аеродромот во Истанбул, до предвидениот лет кон Дубаи во 07:20 часот. Пристигнување во Дубаи во 12:35 часот. По завршување на царински и пасошки формалности, со организиран трансфер (приватен) се упатуваме кон хотелот **Ibis Hotel Al Barsha 3***, во туристичката област во Дубаи – Ал Барша. Пријавување во хотелот согласно политиките на истиот. Слободен ден за индивидуални активности и прошетки. **Ноќевање.**

3-7 ден 18.01-22.01.2023 | ДУБАИ

Слободни денови за индивидуални прошетки или предлог факултативни излети. **Ноќевање.**

8 ден 23.01.2023 | ДУБАИ-ИСТАНБУЛ

Појадок и одјавување во хотелот. Во однапред договорено време, со организиран трансфер (приватен) се упатуваме кон аеродромот во Дубаи за летот кон Истанбул во 15:10 часот. Слетуваме во Истанбул во 19:05 часот. Летот од Истанбул кон Скопје е во 20:25 часот, а пристигнуваме во Скопје во 19:55 часот.



ЦЕНА ПО ЛИЦЕ ВО ДВОКРЕВЕТНА СОБА: 999€

Пакет цената е изразена по лице во двокреветна соба, при што истата вклучува:

- ✓ Повратен авионски билет на релација Скопје-Истанбул-Дубаи-Истанбул-Скопје со авиокомпанијата Turkish Airlines;
- ✓ Аеродромски такси;
- ✓ Рачен багаж до 08кг;
- ✓ Чекиран багаж до 30кг;
- ✓ Трансфер на релација аеродром-хотел-аеродром (приватен);
- ✓ 5 ноќевања со појадок во [Ibis Hotel Al Barsha 3*](#);
- ✓ Виза за влез во Обединитите Арапски Емирати;
- ✓ Патничко осигурување;
- ✓ Придружник на групата.

Пакет цената НЕ вклучува:

- ☒ Туристичка такса која се плаќа при влез во хотелот: 3.00 USD од ноќ за хотели со 3*, 4.50 USD од ноќ за хотели со 4*, 5.00USD од ноќ за хотели со 5*;
- ☒ Факултативни излети.

Напомени:

- Понудата е подготвена согласно моментланите цени на авионските билети и класи на авиокомпанијата, како и слободните капацитети на наведениот хотел;
- Агенцијата го задржува правото на промена на цената на пакет аранжманот, во случај на промена на набавната цена на авионските билети и аеродромските такси, хотелските капацитети, трансфер услугите како и влезниците во туристичките знаменитости во дестинацијата;
- Во моментов не се направени резервации на авионски карти и хотелски соби!;
- Доплата за еднокреветна соба: 250€;
- Понудата е валидна за минимум 10 пријавени лица. Во спротивно, цената на истата е предмет на промена.

